

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 89

Год. LXI

Петок, 21 октомври 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1217. Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план.....	1	тот „Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и Река Пена“.....	5
1218. Уредба за изменување на Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија	4	1220. Одлука за престанување со работењето на две водостопански претпријатија и започнување постапка за ликвидација.....	5
1219. Одлука за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија наменети за реализација на проек-		1221. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на Македонија Турист АД Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во Хотел Бристол Скопје.....	5
		1222. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 143/2004 од 5 октомври 2005 година.....	6
		1223. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 44/2005 од 21 септември 2005 година.....	7
		1224. Решение на Уставниот суд на Република Македонија од 17 октомври 2005 година.....	7
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1217.

Врз основа на член 95, став (1) и член 135, став (5) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Член 1

(1) Со оваа уредба се определуваат активностите на новите инсталации или значителните промени на постоечките, кои можат да се вршат само по претходно

добиена интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план од надлежен орган и временскиот распоред за поднесување на барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план.

(2) Со оваа уредба не се опфатени активностите на инсталациите и на деловите од инсталациите коишто се користат за истражување, развој и испитување на новите производи.

Член 2

Активностите на новите инсталации или значителните промени на постоечките за кои е потребна А-интегрирана еколошка дозвола се дадени во Прилог 1 на оваа уредба кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Активностите на новите инсталации или значителните промени на постоечките за кои е потребна Б-интегрирана еколошка дозвола се дадени во Прилог 2 од оваа уредба, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 4

Праговите на вредностите определени во Прилог 1 и 2 од оваа уредба се однесуваат на производствените капацитети и на капацитетите кои се составен дел на производствените капацитети. Ако еден оператор врши неколку активности што подпаѓаат под ист индустриски сектор во истата инсталација или на истата локација, капацитетите на ваквите активности се собираат.

Член 5

(1) Постојните инсталации, коишто вршат активности за којшто се издава А-интегрирана еколошка дозвола, односно за Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталација во заштитено подрачје, како и постојните инсталации за којшто е потребна Б-интегрирана еколошка дозвола поднесуваат барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план, до надлежниот орган, во временскиот интервал од шест месеци определен посебно за секој индустриски сектор, и тоа:

1. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 2;
- Прилог 1 точка 6, 3;
- Прилог 2 точка 2 и
- Прилог 2, точка 6.3, од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.01.2006 година до 01.07.2006 година.

2. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 1;
- Прилог 1 точка 6.6 под (а);
- Прилог 2 точка 1 и
- Прилог 2, точка 6.6 под (а), од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.07.2006 година до 31.12.2006 година.

3. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 3;
- Прилог 2, точка 3, од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.01.2007 година до 01.07.2007 година.

4. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 4;
- Прилог 2, точка 4, од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.07.2007 година до 31.12.2007 година.

5. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 6.1;
- Прилог 1 точка 6.2;
- Прилог 1 точка 6.4;
- Прилог 1 точка 6.5;
- Прилог 1 точка 6.6. под (б) и (в);
- Прилог 1 точка 6.7;
- Прилог 1 точка 6.8;
- Прилог 2 точка 6.1;

- Прилог 2 точка 6.2;
- Прилог 2 точка 6.4;
- Прилог 2 точка 6.5;
- Прилог 2 точка 6.6. под (б) и (в)
- Прилог 2 точка 6.7, од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.01.2008 година до 01.07.2008 година.

6. Инсталациите определени во:

- Прилог 1 точка 5;
- Прилог 2, точка 5, од оваа уредба,

барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план од став (1) од овој член, го поднесуваат во временскиот интервал од 01.07.2008 година до 31.12.2008 година.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3678/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРИЛОГ 1. Активности на инсталации за кои е потребна А-интегрирана еколошка дозвола**1. Енергетика**

- 1.1. Согорувачки инсталации со номинален топлински влез поголем од 50 MW;
- 1.2. Рафинерии за минерална нафта и гас;
- 1.3. Инсталации за гасификација и втечување на јаглен.

2. Производство и преработка на метали

- 2.1. Инсталации за пржење или за синтерување метални руди (вклучувајќи ја сулфидната руда);
- 2.2. Инсталации за производство на сурово железо или челик (примарно или секундарно топење), вклучувајќи и леење, со капацитет над 2,5 t/h;
- 2.3. Инсталации за обработка на ферометалите:
 - (а) валавници со капацитет над 20 т/х суров челик;
 - (б) ковачници со чекани чијашто енергија надминува 50 KJ по чекан, при што користената топлинска моќ надминува 20 MW;
 - (в) нанесување заштитни слоеви од растопен метал со влез поголем од над 2 тона суров челик на час;
- 2.4. Леарници за ферометали со производствен капацитет над 20 t/ден;
- 2.5. Инсталации
 - (а) за производство на обоени метали од руда, концентрати или секундарни суровини со металуршки, хемиски или со електролитски процеси;
 - (б) за топење, вклучувајќи и легирање, на обоени метали, вклучувајќи ги повторно добиените производи (рафинација, леење ливови итн.), со капацитет на топење над 4 t/ден за олово и кадмиум или 20 t/ден за сите други метали;
- 2.6. Инсталации за површинска обработка на метали и на пластични материјали со електролитски или со хемиски процес, доколку волуменот на процесните резервоари надминува 30 m³;

3. Индустија на минерали

- 3.1. Инсталации за производство на цементен клинкер во ротациони печки со производствен капацитет над 500 t/ден, инсталации за производство на вар во ротациони печки со производствен капацитет над 50 t/ден или во други печки со производствен капацитет поголем од 50 t/ден;

3.2. Инсталации за производство на стакло, вклучувајќи и стаклено влакно, со капацитет на топење над 20 t/ден;

3.3. Инсталации за топење на минерални материи, вклучувајќи и производство на минерални влакна, со капацитет на топење над 20 t/ден;

3.4. Инсталации за производство на керамички производи со печење, пред се керамида, тули, огноотпорни тули, плочки, каменина или порцелан, со производствен капацитет над 75 t/ден и/или со капацитет на печка над 4 m³ и со насипна густина над 300 kg/m³ по печка;

3.5. Стационарни асфалтни бази;

3.6. Инсталации за производство на азбест и азбестни производи.

4. Хемиска индустрија

Производство, во смисла на категориите на дејности опфатени со овој дел, е производство во индустриски размери, со хемиска обработка на материите или на групите материи наведени во деловите 4.1 до 4.6

4.1. Хемиски инсталации за производство на базични органски хемикалии, како што се:

(а) прости хидрокарбонати (линеарни или циклични, заситени или незаситени, алифатични или ароматични);

(б) хидрокарбонати што содржат кислород, како што се: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естри, ацетати, етери, пероксиди, епоксилни смоли;

(в) сулферести хидрокарбонати;

(г) азотни хидрокарбонати, како што се: амини, амиди, азотести соединенија, нитросоединенија или нитратни соединенија, нитрили, цијанити, изоцијанати;

(д) хидрокарбонати што содржат фосфор;

(е) халогени хидрокарбонати;

(ж) органометални соединенија;

(з) базични пластични материјали (полимери, синтетички влакна и влакна на база на целулоза);

(и) синтетички гуми;

(с) бои и пигменти;

(и) површински активни материи и сурфактанати.

4.2. Хемиски инсталации за производство на базични неоргански хемикалии, како што се:

(а) гасови, како што се: амонијак, хлор или хидрогенхлорид, флуор или хидрогенфлуорид, јаглеродни оксиди, сулфурни соединенија, азотни оксиди, водород, сулфурдиоксид, карбонилхлорид;

(б) киселини, како што се: хромна киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сулфурна киселина, олеум, сулфуреста киселина;

(в) бази, како што се: амониумхидроксид, калиумхидроксид, натриумхидроксид;

(г) соли како што се: амониумхлорид, калиумхлорат, калиумкарбонат, натриумкарбонат, перборат, сребронитрат;

(д) неметали, метални оксиди или други неоргански соединенија, како што се: калиумкарбид, силициум, силициумкарбид.

4.3. Хемиски инсталации за производство на вештачки ѓубрива на база на фосфор, азот или калиум (прост и сложени ѓубрива).

4.4. Хемиски инсталации за производство на основни производи за заштита на растенија и биоциди.

4.5. Инсталации кои користат хемиски или биолошки процес за производство на базични фармацевтски производи.

4.6. Хемиски инсталации за производство на експлозивни.

5. Постапување со отпадот

5.1. Инсталации за депонирање, рециклирање и/или согорување на опасниот отпад, со капацитет над 10 t/ден.

5.2. Инсталации за согорување на комуналниот отпад, со капацитет над 3 t/h.

5.3. Инсталации за депонирање на неопасен отпад со капацитет над 50 t/ден.

5.4. Депонии со влез за над 10 t/ден или депонии чијшто вкупен капацитет надминување 25.000 t, со исклучок на депониите за инертен отпад.

5.5. Инсталации за согорување на животински трупови.

5.6. Инсталации за управување со отпад од рудници

6. Други дејности

6.1. Индустриски постројки за производство на:

(а) пула од дрвена граѓа или од други влакнести материјали;

(б) хартија и картон, со производствен капацитет над 20 t/ден;

6.2. Инсталации за претходна обработка (операции како што се: миење, белење, мерцеризирање) или боење на влакна или ткаенини, со капацитет на обработка над 10 t/ден.

6.3. Инсталации за штавење сурова кожа и кожа, со капацитет на обработка над 12 t/ден готов производ.

6.4. (а) Кланици со капацитет на производство на трупови поголем од 50 t/ден.

(б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од:

- животински суровини (освен млекото), со капацитет на производство на готови производи над 75 t/ден;

- растителни суровини, со капацитет на производство на готови производи над 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа);

(в) Обработка и преработка на млеко, при што количеството на влезеното млеко надминува 200 t/ден (просечна вредност на годишна основа).

6.5. Инсталации за депонирање или за рециклирање на животински трупови и на животински отпад, со капацитет на обработка поголем од 10 t/ден.

6.6. Инсталации за интензивно живинарство или за свињарство со повеќе од:

(а) 40.000 места за живина;

(б) 2.000 места за гојење свињи (над 30 kg); или

(в) 750 места за маторици.

6.7. Инсталации за површинска обработка на материјали, предмети или производи во кои се користат органски растворувачи, пред се за превлекување, печатење, премачкување, одмастување, постигнување водоотпорност, премачкување со туткал, бојосување, чистење или импрегнирање, со капацитет на потрошувачката повеќе од 150 kg на час или повеќе од 200 тони годишно.

6.8. Инсталации за производство на јаглерод (согорен камен јаглен) или електрографит со согорување или со графитизација.

ПРИЛОГ 2. Активности на инсталации за кои е потребна Б-интегрирана еколошка дозвола

1. Енергетика

1.1. Согорувачки инсталации со номинален топлински влез поголем од 10 MW, но помал од 50 MW;

2. Производство и преработка на метали

2.1. Инсталации за обработка на ферометалите:

(а) нанесување заштитни слоеви од растопен метал со влез од 0.5 t/h, до 2 t/h суров челик;

2.2. Леарници за ферометали со производствен капацитет од 2 t/ден до 20 t/ден;

2.3. Инсталации за топење, вклучувајќи и легирање, на обоени метали, вклучувајќи ги и повторно добиените производи (рафинација, лење ливови, итн), со капацитет на топење од 0.2 t/ден до 4 t/ден за олово и кадмиум или од 2 t/ден до 20 t/ден за сите други метали;

2.4. Инсталации за површинска обработка на метал и на пластични материјали со електролитски или со хемиски процес, доколку волуменот на процесните резервоари со капацитет од 5 до 30 m³;

3. Индустрија на минерали

3.1. Инсталации за производство на цементен клинкер во ротациони печки со производствен капацитет помал од 500 t/ден, инсталации за производство на вар во ротациони печки или во други печки со производствен капацитет од 10 t/ден до 50 t/ден;

3.2. Инсталации за ископ, дробење, мелење, сееење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1 од оваа Уредба;

3.3. Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m³;

3.4. Инсталации за производство на стакло, вклучувајќи и стаклено влакно, со капацитет на топење од 1 t/ден до 20 t/ден;

3.5. Инсталации за топење на минерални материји, вклучувајќи производство на минерални влакна, со капацитет на топење од 1 t/ден до 20 t/ден;

3.6. Инсталации за производство на керамички производи со печење, пред се керамици, тули, огноотпорни тули, плочки, каменина или порцелан, со производствен капацитет од 5 t/ден до 75 t/ден;

3.7. Нанесување глазура со испарени соли врз порцелан или керамика.

4. Хемиска индустрија

4.1. Сечење полиуретанска пена или полиуретански еластомер со загреана жица.

5. Постапување со отпад

Сите инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, согорување на комуналниот отпад, депонирање на неопасен отпад што не влегуваат во Прилог 1 од оваа Уредба.

6. Останати активности

6.1. Индустриски постројки за производство на хартија и картон, со производствен капацитет од 5 до 20 t/ден;

6.2. Инсталации за претходна обработка (операции како што се: миеење, белење, мерцеризирање) или боење на влакна или на ткаенини, со капацитет на обработка од 1 t/ден до 10 t/ден;

6.3. Постројки за штавење сурова кожа и кожа, со капацитет на обработка поголем од 0.5 t/ден, а помал од 12 t/ден готов производ;

(а) Кланици со капацитет на производство на трупови поголем од 5 t/ден но помал од 50 t/ден.

(б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од:

- животински суровини (освен млекото), со капацитет на производство на готови производи од 5 до 75 t/ден;

- растителни суровини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа);

(в) Обработка и преработка на млеко, при што количеството на влезеното млеко од 20 до 200 t/ден (просечна вредност на годишна основа).

6.5. Инсталации за депонирање или за рециклирање на животински трупови и на животински отпад, со капацитет на обработка поголем од 2 до 10 t/ден.

6.6. Инсталации за интензивно живинарство или за свињарство со капацитет од:

(а) 5000 до 40.000 места за живина;

(б) 100 до 2.000 места за гоеење свињи (над 30 kg); или

(в) 50 до 750 места за маторици.

6.7. Инсталации за површинска обработка на материјали, предмети или производи во кои се користат органски растворувачи, пред се за превлекување, печате-

ње, премачкување, одмастување, постигнување водоотпорност, премачкување со туткал, бојосување, чистење или импрегнирање, со капацитет на потрошувачката од 10 до 150 kg/h.

1218.

Врз основа на член 35 и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), член 12 од Законот за приватизација на државниот капитал (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02 и 74/05) и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/03 и 38/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И АКЦИИ И УДЕЛИ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/03 и 41/04), во насловот зборовите: “Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на“ се бришат.

Член 2

Во членот 1 зборовите: “Агенцијата на Република Македонија за приватизација (во натамошниот текст: Агенција) и акциите и уделите што и се издадени на“ се бришат.

Член 3

Во членот 2 зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата односно“ се бришат.

Член 4

Во членот 3 став 1 алинеја 2, се менува и гласи: “- вкупен број на акции/вредност на уделот во државна сопственост потврдени од Централниот депозитар за хартии од вредност и број на акции за продажба /вредност на уделот за продажба;”

Член 5

Во членот 4, зборовите: “Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Министерството за економија“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “во претпријатијата односно трговските друштва, а Министерството за финансии врши промоција на продажбата на акциите во банките и финансиските институции”.

Член 6

Во членот 6, ставот 1 зборовите: “Продажбата на акциите односно уделите по пат на јавна берзанска аукција се објавува“ се заменуваат со зборовите: „Продажбата по пат на јавна берзанска аукција на акции и удели во претпријатијата односно трговските друштва ја објавува Министерството за економија, а продажбата на акциите во банките и финансиските институции ја објавува Министерството за финансии”.

Член 7

Во член 7 ставот 1, се менува и гласи: “Пред одржување на јавната берзанска аукција Министерството за економија до Берзата доставува список на претпријатијата односно трговските друштва чии акции/удел се

предмет на аукција, а Министерството за финансии до Берзата доставува список на банките и финансиските институции чии акции се предмет на аукцијата, со наведување на следните податоци:

Член 8

Во член 9 став 2, зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација”.

Член 9

Во член 13, зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Министерството за економија”.

Член 10

Во член 18, зборовите: “Агенцијата на Република Македонија за приватизација” се заменуваат со зборовите: “Министерството за економија”.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-3734/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1219.

Врз основа на член 30 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА И ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ТЕТОВО СО ЗАФАКАЊЕ НА ПОВРШНСКИ ВОДИ ОД СТУДЕНА РЕКА И РЕКА ПЕНА“

Член 1

Со оваа одлука се определуваат намената, условите и начинот на користењето на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во 2005 година, кои Јавното претпријатие ќе ги оствари како прилив по основ на дивиденда од АД Градски трговски центар „Скопје“, а кој потекнува од продажба на деловниот простор на АД Градски трговски центар „Скопје“, во износ од 100.000.000 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука да се наменат за финансирање на дел од проектот за „Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површинските води од Студена Река и Река Пена“.

Член 3

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да отвори посебна наменска сметка за вршење и развој на стопански дејности од јавен интерес и на истата да ги префрли средствата наведени од член 1 на оваа одлука.

Член 4

За реализација на оваа одлука, а во однос на начинот на обезбедувањето на средствата од член 1 на оваа одлука, на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му се дава соглас-

ност за задолжување со бескаматен заем од АД Градски трговски центар „Скопје“, на износ од 100.000.000 денари и согласност за враќање на заемот со пребивање на побарувањата на АД Градски трговски центар „Скопје“, со Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија по основ на заемот, со побарувањата на АД Градски трговски центар „Скопје“ по основ на дивиденда, во времето на нивната стасаност.

Член 5

Да биде изготвена точна финансиска конструкција потребна за дозавршување на системот и пуштање на истиот во употреба.

Во делот на изготвување на точна финансиска конструкција, како и затворањето на истата, потребно е локалната самоуправа на општина Тетово да ги разгледа можностите за самопридонес на локалното население, како и можноста за задолжување на локалната самоуправа.

Член 6

Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ги координира работите на реализацијата на проектот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3680/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1220.

Врз основа на член 126 став 1 и 2 од Законот за водостопанствата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ДВЕ ВОДОСТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

1. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) престанале со работа следните водостопански претпријатија:

1) Општествено претпријатие Водостопанство “Вардар“ ц.о. - Скопје

2) Водостопанско претпријатие “Стерна“ п.о. - Прилеп.

2. По објавувањето на оваа одлука во “Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на субјектите од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3712/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1221.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА ВО ХОТЕЛ БРИСТОЛ СКОПЈЕ

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на Македонија Турист АД Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „16“ се заменува со бројот „19“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3661/1
13 октомври 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1222.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана на 5 октомври 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на измени и дополнувања на дел од VI станбена заедница Тетово, донесена од Советот на општина Тетово под бр. 07-959/4 од 11 септември 2002 година (“Службен гласник на општина Тетово” бр. 6/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 143/2004 од 29 јуни 2005 година, по иницијатива на Љубица Кочовска од Тетово, поднесена лично и во име на група граѓани од Тетово, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот како и со член 11 став 3, 17 став 1 и 18 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Тетово на седницата одржана на 11 септември 2002 година донел Одлука за усвојување на измени и дополнувања на дел од ДУП за VI станбена заедница Тетово. Во член 1 од Одлуката е определено дека се усвојуваат измени и дополнувања на делот од ДУП, ограничен со улиците “Илинденска”, “29 Ноември” и “Гоце Стојчевски”. Во член 2 е определено дека составен дел на Одлуката е графичкиот прилог техничка документација број 31/2002, која не се објавува, а од која по две копии се наоѓаат во канцеларијата на главниот архитект на град Тетово и во ПЕ на Министерството за транспорт и врски-Тетово. Според член 3, Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Тетово”, а ќе се примени по добивањето согласност за спроведување на планот од Министерството за транспорт и врски Скопје. Одлуката е донесена под бр. 07-959/4 од 11 септември 2002 година.

5. Судот на седницата констатира дека општината Тетово и Министерството за транспорт и врски во постапката не ги доставија:

- иницијативата за измена и дополна на Планот,
- Нацрт-план,
- анкетните листови бр.20-687/2-1 и 20-687/2-2 за лицата Скендер Јонузи и Шериф Јонузи и
- извод од Генерален урбанистички план за предметната станбена заедница.

Имено, наведената документација беше барана со писмо У.бр.143/2004 од 7 септември 2004, У. бр. 143/2004 од 24 февруари 2005 година и У. бр. 143/2004 од 27 април 2005 година од Советот на општината Тетово. Наведената документација беше побарана и од Министерството за транспорт и врски со писма У. бр. 143/2004 од 25 мај 2005 година и У.бр.143/2004 од 9 јуни 2005 година и истото од сета барана документација единствено достави нечитлива фотокопија на извод од ОУП, односно ГУП во А4 формат.

Документацијата не беше доставена и по доставувањето на решението за поведување постапка за оценува-

ње на уставноста и законитоста на оспорената одлука до Советот на општина Тетово и истекот на рокот за давање на одговор на наводите содржани во неа.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и уредувањето на животната средина и на природата е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 11 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002) кој бил во правниот поредок кога е донесена оспорената Одлука, деталниот урбанистички план се донесува за одделни делови од населените места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план. Според содржината на став 3 од оваа одредба, деталниот урбанистички план содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните модули и инфраструктурата. Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план. Во ставот 4, е определено дека документацијата на деталниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацрт планот се доставува на стручна ревизија според член 19 на овој закон.

Од содржината на член 17 став 1 од Законот произлегува дека плановите од член 7 од овој закон се изработуваат како нацрт и предлог на план, а по нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета.

Според член 18 став 1 од Законот, јавната анкета по деталниот урбанистички план ја организира општината и се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата.

Уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и уредувањето на животната средина и на природата е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот. Оттаму, според мислење на Судот во постапките за донесување на урбанистичките планови, како и во постапките за нивно изменување и дополнување неопходно е да се почитува оваа темелна вредност на уставниот поредок.

Тргувајќи од фактот што од страна на Советот на општината Тетово и Министерството за транспорт и врски не беа доставени: иницијативата за измена и дополна на Планот, Нацрт-планот, анкетните листови бр. 20-687/2-1 и 20-687/2-2 за лицата Скендер Јонузи и Шериф Јонузи и извод од Генерален урбанистички план за предметната станбена заедница, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со член 11 став 3, член 17 став 1 и член 18 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, бидејќи во постапката не беа доставени докази за спроведување на постапката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план на начин утврден со наведените законски одредби.

Имено, секоја од спроведените фази во постапката резултира со донесување на соодветна документација со форма и содржина утврдена со наведените одредби од Законот, што не е случај во конкретната постапка.

Воедно, неспроведувањето на постапката за изменување и дополнување на Детален урбанистички план на начин предвиден со Законот, според Судот не е во согласност со уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и уредувањето на животната средина и на природата, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова – Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 143/2004 Претседател
5 октомври 2005 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.

1223.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/1992) на седницата одржана на 21 септември 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 19 став 5 од Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/2002 и 46/2004).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипov од Скопје со Решение У. бр. 44/2005 од 15 јуни 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 19 став 5 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 19 став 5 од Законот за спречување на корупцијата министерот за правда донесува акт за утврдување на критериумите за надоместок на штета.

5. Согласно член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот.

Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се и владеешето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Во ставот 2 од овој член од Уставот е утврдено дека секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 96 од Уставот на Република Македонија органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/2000 и 44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон.

Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и други прописи заради нивно извршување, а според член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и правните лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Со Законот за спречување на корупцијата се уредуваат мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, мерките и активностите за спречување на судирот на интереси, мерки-

те и активностите за спречување на корупцијата при вршењето работи од јавен интерес на правните лица сврзани со остварувањето на јавните овластувања, како и мерките и активностите за спречување на корупцијата во трговските друштва (член 1 став 1).

Во ставот 2 од овој член од Законот е утврдено дека за примена на мерките и активностите од став 1 на овој член се основа Државна комисија за спречување на корупцијата.

Во поднасловот “Заштита на соработници на правдата и сведоци” со членот 19 став 5 е утврдено дека министерот за правда донесува акт за утврдување на критериумите за надоместок на штета.

Имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби Судот утврди дека оспорената одредба од членот 19 став 5 од Законот за спречување на корупцијата, претставува овластување за кое нема уставна основа која би овозможила министерот да донесе акт за утврдување на критериумите за надоместок на штета. Ова особено поради тоа што во Законот не се содржани основите и рамката во која министерот за правда би ги утврдил критериумите во однос на тоа прашање.

Тргувајќи од темелната вредност за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска, министерот како функционер кој раководи со еден од органите на извршната власт не може да има овластување во законодавната власт. Даденото овластување на министерот да утврдува критериуми за надоместок на штета без основи и рамка содржани во Законот, значи навлегување во законодавната власт која е издвоена од извршната власт, односно отстапува од општиот принцип на поделбата на власта на законодавна, извршна и судска.

Врз основа на наведеното, Судот утврди дека оспорената законска одредба не е во согласност со означените одредби од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спиrowски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 44/2005 Претседател
21 септември 2005 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.

1224.

Врз основа на член 10 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 43/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004 и 81/2005) и член 89 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), а на предлог на Комисијата за организациони и кадровски прашања, Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. За Генерален секретар на Уставниот суд на Република Македонија се именува Милица Николовска, досегашен државен советник во Уставниот суд на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

- ИНТЕГРАЛЕН ТЕКСТ -

**СО КРАТКИ УПАТСТВА, ОБЈАСНУВАЊА
И РЕГИСТАР НА ПОИМИТЕ**

(360 страници – брош подврска)

од Проф. Д-р Методија Каневчев

Цена - 700,00 денари

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)

Цена - 660,00 денари

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

(318 страници – брош подврска)

од Проф. Д-р Симеон Гелевски

Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. **Кривичен законик** во _____ примероци.
2. **Закон за работните односи** во _____ примероци.
3. **Закон за општата управна постапка** во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.